



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Среда, 18 ноември 1964
Скопје
Број 40

Претплата за 1964 год. изнесува 2.200 дин. Овој број чини 80 дин.
Жиро сметка број 802-11/1-698

200.

На основа чл. 26 од Законот за самостојните занаетчии („Службен весник на СРМ“ бр. 18/64), Републичкиот секретар за труд во согласност со Републичкиот секретар за индустрија, донесува

УПАТСТВО ЗА ПРОВЕРУВАЊЕ И УТВРДУВАЊЕ СТРУЧНА ОСПОСОБЕНОСТ ЗА САМОСТОЈНО ОБАВУ- ВАЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ

1. Со ова упатство се уредува начинот и постапката за проверување стручна оспособеност за самостојно обавување на одредена занаетчиска дејност.

2. Стручната оспособеност од претходната точка ја проверува и утврдува испитна комисија (во натамошниот текст: комисија) според пропишана програма (практичен дел) за стручно образование на степен на квалификуван работник за соодветното занимање (занает).

Проверување и утврдување на стручната оспособеност во занимањата (занаетите) за кои нема пропишана испитна програма ќе се врши преку задача практична работа и образложение) што ќе ја определи комисијата за секој кандидат одделно, на ист начин како и за кандидатите за кои е пропишана соодветна програма.

3. Комисијата од точка 2 на ова упатство ја образува со решение надлежниот орган на општинското собрание.

4. Решението за образување комисија особено треба да содржи:

- задача на комисијата;
- именување на претседател и членови;
- седиште на комисијата;
- време (мандат) за кое се именува;
- испитни рокови.

5. Комисијата се состои од претседател и два члена. Претседателот и членовите имаат заменици.

Претседателот на комисијата односно неговиот заменик треба да е со високо или више образование, по правило, правник или економиста.

Членовите на комисијата се именуваат од редот на истакнати квалификувани и висококвалификувани работници од соодветното занимање (занает). Членовите имаат еднакви права и должности при спроведување на испитот.

6. Претседателот на комисијата е должен да ја свикнува комисијата на состаноци, да раководи со

испитот (проверувањето) и да се грижи за водењето и уредноста на административно техничките работи.

7. Проверување на стручната оспособеност се врши во редовни испитни рокови. По потреба, можат да се предвидат и вонредни испитни рокови.

Испитните рокови од претходниот став ги одредува надлежниот орган со решението за именување на комисија.

8. Проверување на стручната оспособеност се врши по писмено барање на лицето што е заинтересирано за вршење на одредена занаетчиска дејност во својство на самостоен занаетчија (во натамошниот текст: кандидат).

Барањето од претходниот став кандидатот го поднесува со пријава до надлежниот орган на општинското собрание.

Пријавата особено содржи:

- презиме, татково име и име на кандидатот;
- дата и место на раѓање;
- занимање (занает) за кое се бара проверување на стручната оспособеност;
- адреса на кандидатот; и
- кусо образложение за оспособување во соодветното занимање односно занает.

9. Надлежниот орган на општинското собрание пријавите ги доставува до комисијата, која ги средува по струки и занимања (занаети) и прави план за спроведување на испитот (проверувањето).

10. Најмалку 15 дена пред утврдениот рок за прелатане, комисијата со посебна покана ги повикува кандидатите на испит.

Во поканата се назначува времето и местото за одржување на испитот (проверувањето).

11. Проверувањето на стручната оспособеност се врши врз основа на определена практична испитна задача што на кандидатот му ја одредува комисијата. Практичната задача кандидатот ја изработува во соодветна занаетчиска работна организација или работилница на самостен занаетчија под непосреден надзор на првиот и вториот член на комисијата.

12. Практичната задача се состои од изработка на еден или повеќе предмети, а каде со оглед на природата на занимањето не е можна изработка на предмет, од извршување на некоја работа од соодветното занимање (занает).

Задачата се одредува така, што кандидатот преку нејзината изработка треба да покаже познавање на сите работи од занимањето (занаетот) со примена на машини и други современи алати.

Кандидатот пред да отпочне со изведување на практичната задача прави писмена документација, која според карактерот на занимањето (занаеот), треба да содржи:

- основни технички цртежи — скици;
- список на материјали — суровини, алат и машини, потребни за изработка на задачата и
- економско и техничко образложение.

Писмената документација кандидатот ја изработува под непосреден надзор на комисијата за време што ќе го определи таа но не помалку од 2 часа.

13. Практичната задача кандидатот е должен да ја заврши во определеното време. Материјалот и нужниот алат за изработување на практичната задача, кандидатот сам си го обезбедува.

Со изработената задача односно извршената работа, кандидатот ја поднесува и писмената документација што ја изработил според точка 12 од ова упатство.

14. Извршената практична задача ја прегледува комисијата при што кандидатот дава и образложение во врска со неа. Во образложението кандидатот е должен пред комисијата да покаже и неопходни знаења, за алатите, машините, суровините што се применуваат во занимањето (занаеот), како и неопходни знаења од ХТЗ.

По прегледот на извршената практична задача, дадената одбрана од кандидатот и мислењето на првиот и вториот член на комисијата за покажаниите стручни квалитети при изработката на задачата, комисијата одлучува дали кандидатот на основа покажаниот резултат, ќе може да го обавува занимањето (занаеот) во својство на самостоен занаетчија. Комисијата одлучува со мнозинство на гласови и успехот го оценува со „положил“ или „не положил“.

Претседателот на комисијата е должен на кандидатот кој не го положил испитот да му ја образложи одлуката на комисијата.

Кандидатот од претходниот став има право повторно да се јави на испитот во рок што ќе го определи комисијата. Овој рок не може да биде покус од 6 месеци.

15. За текот на испитот се води записник по образец пропишан од Републичкиот секретаријат за труд.

Записникот се води за секој кандидат одделно а го потпишува претседателот и членовите на комисијата.

16. Комисијата, по завршениот испит, пријавата, записникот и други евентуални прилози за кандидатите ги доставува до надлежниот орган на општинското собрание.

Органот од претходниот став на кандидатите што покажале позитивен успех им издава уверение по образец пропишан од Републичкиот секретаријат за труд. За издадените уверенија се води регистар.

17. На претседателот и членовите, за работа во комисијата им припаѓа хонорар според постојните прописи.

18. Ова упатство влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 2002

2. IX. 1964 година

Скопје

Републички секретар за труд,
Васка Дуганова, с. р.

Согласен

Републички секретар за индустрија,

Васил Туцаров, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст е утврдено дека во Правилникот за техничко експлоатационите услови за моторните возила со кои се врши јавен превоз во патниот сообраќај („Сл. весник на СРМ“ бр. 37/64) се поткрале грешки поради кои се дава

ИСПРАВКА

на Правилникот за техничко експлоатационите услови за моторните возила со кои се врши јавен превоз во патниот сообраќај

1. Во чл. 13 став 1 место „2 дцм“ треба да стои „2 дсм“.

2. Во чл. 21 став 2, алинеја 3, место „изграден на“ треба да стои „изградена да“.

3. Во чл. 30 став 2, место „браникот на возилото мора да биде обоен“ треба да стои „браниците на возилото мора да бидат обоени“.

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

Огласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-12253/1 од 7 јули 1964 година, ја одобри промената на личното име на Николік Димитрије, роден на 14 ноември 1940 година во село Горно Мелничани, Охридска околина, од татко Крсте и мајка Гурѓа, така што во иднина личното име ќе му гласи **Ристевски Митре**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(489)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-16384/1 од 22 септември 1964 година, ја одобри промената на личното име на Милеска Милка, родена на ден 23 јули 1942 година во село Горенци, Охридска околина, од татко Ило и мајка Кала, така што во иднина личното име ќе ѝ гласи **Ситникоска Слоботка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(490)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-16797 од

29 септември 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Јовановски Љубиша, роден на 8 февруари 1958 година во град Тетово, од татко Трико и мајка Станка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Љупчо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (491)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-17000 од 3 октомври 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Скерлевски Ристо, роден на ден 13 октомври 1926 година во село Брусник, Битолска околија, од родители: татко Томе и мајка Анча, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Божин**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (492)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-16793/1 од 29 септември 1964 година, ја одобри промената на личното име на Умер Нухнади, роден на 6 август 1933 година во Скопје, од татко Шуаљип и мајка Хазбие, така што во иднина личното име ќе му гласи **Идоци Наџи**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (494)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-16670/1 од 28 септември 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Ицески Љубиша, роден на 11 мај 1952 година во град Прилеп од мајка Коруноска Стевка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Трајче**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (495)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-16628/1 од 26 септември 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Илоски Витомир, роден на ден 14 ноември 1922 година во село Подгорци, Охридска околија, од татко Наум и мајка Доста, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Бојчески**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (499)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-15784 од 12 септември 1964 година, ја одобри промената на личното име на Јовановски Јован, роден на ден 11 септември 1923 година во Битола, од родители: татко Томе и мајка Ристана, така што во иднина личното име ќе му гласи **Стаматовски Иван**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (500)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-16798 од 29 септември 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Апостолова Даница, родена на 5 мај

1945 година во град Скопје, од татко Дончо и мајка Ратка, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Деница**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (501)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-16899/1 од 1 октомври 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Поповска Параскева, родена на ден 22 февруари 1961 година во Штип, од татко Ефтим и мајка Нада, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Кети**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (502)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-16552/1 од 24 септември 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јанев Илија, роден на ден 28 февруари 1935 година во село Долно Чичево. Титоввелешка околија, од татко Андреја и мајка Лена, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Илиевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (503)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-17411 од 13 октомври 1964 година, ја одобри промената на личното име на Пичалева Горданка, родена на ден 27 јануари 1945 година во Битола, од родители татко Методија и мајка Василка, така што во иднина личното име ќе ѝ гласи **Печалова Гордана**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (504)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-17410 од 13 септември 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Гулевска Петра, родена на 8 март 1942 година во село Градешница, од родители татко Јане и мајка Дона, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Перса**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (505)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје се води спор по тужбата на тужителот Васил Љотов од Скопје, населба „Бутел“, ул. „5“ бр. 12, против тужената Вангелина Љотова од село Гуфово, околија Воден, Грчка, а сега во неизвесност, за утврдување на брак вредност 50.000 динари.

Се повикува тужената да се јави на судот лично или писмено во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. Во противно ќе ѝ се определи привремен старател кој ќе ја застапува на расправата на нејзина сметка.

Од Окружниот суд во Скопје, Д. бр. 205/64. (468)

Пред Окружниот суд во Скопје се води спор за утврдување постоење на брак помеѓу тужителката Динка Атанасова Киризаки, по татко Начева, работничка од Скопје, населба Автокоманда, 47 зграда, стан 2, број 7, против тужениот Ѓорѓо Петар Киризаки, земјоделец од село Четорог, Костурско, Грција, а сега со непознато место на живеење и адреса.

Се моли тужениот Ѓорѓо Киризаки да се јави во рок од 30 дена пред овој суд лично или преку писмо или на друг начин, инаку во противно ќе му се одреди старател што ќе го застапува во парницата на негова сметка.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 55/64 (493)

Пред овој суд е покрената постапка по тужбата на Петар Георѓиов Љошев од Скопје, населба „Бутел“, ул. „3“ бр. 4, против тужената Мигда Томева Јанчева, од село Кула, Серско, Егејска Македонија, а сега со непознато место на живеење, за развод на бракот.

Се повикува лицето Мигда Томева Јанчева, со непознато место на живеење во Егејска Македонија, да се јави во Окружниот суд во Скопје, или ја даде адресата, во врска со поднесената тужба од тужителот Петре Гесргиов Љошев, за развод на бракот во рок од 30 дена, во колку не се јави во овој рок, ќе ѝ биде поставен старател, согласно член 6 од ОЗС.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 622/64 (497)

ОКРУЖЕН СУД ВО ОХРИД

Окружниот суд во Охрид по правната работа на тужителот Вангел Ефтимов Чепунски од град Струга, против тужената Елефтерија Чепуновиќ, со непознато место на живеење, за бракоразвод ѝ ја постави за привремен застапник на тужената Елефтерија, Марија Ропчева, судиски приправник при овој суд, на основа член 77 ст. 2 т. 4 од Законот за процесната постапка, бидејќи местожителството на тужената е непознато и истата нема полномошник.

Поставениот привремен застапник ќе ја застапува тужената по горната правна работа сè додека тужената или нејзиниот полномошник не се јави пред судот, или додека органот на старателство не го извести судот дека на тужената ѝ е поставен посебен старател.

Од Окружниот суд во Охрид, П. бр. 179/64. (488)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

При Општинскиот суд во Прилеп, се води постапка за докажување на загубеното свидетелство од IV одделение на име Марко П. Петрески од град Прилеп, ул. „Егејска“ бр. 8.

Се поканува секое лице што го притежава или го пронајде горенаведеното свидетелство, да јави на овој суд во рок од 1 месец по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр., 240/64. (469)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ОХРИД

Општинскиот суд во Охрид по правната работа на тужителот Савески Иванов Јордан од село Слатино, општина Белчишта, против тужената Ремзиша Шекироска, сега во Турција со непознато место на живеење, за утврдување на договор за купопродажба, вредност 30.000 динари, го постави за привремен застапник на тужената Неим Ривени, од Охрид, на основа чл. 77 ст. 2 т. 5 од ЗПП.

Поставениот привремен застапник ќе ја застапува тужената по горната правна работа сè додека тужената или нејзиниот полномошник не се јават пред судот или додека органот на старателство не го извести судот дека на тужената ѝ е поставен посебен старател.

Од Општинскиот суд во Охрид, П. бр. 357/64. (506)

ОПШТИНСКИ СУД ВО СВЕТИ НИКОЛЕ

Смилков Стојмен од Св. Николе, ул. „Генерал Темпо“ бр. 85, поднесе тужба против Милев Ристо 115 Грешен СТ — Сиракузе ЗНУ — УСА, за сопственост на недвижен имот, вредност 85.000 динари, па се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да постави свој застапник, или пак се јави на судот. Во противен случај ќе му се постави застапник по службена должност.

Од Општинскиот суд во Св. Николе, П. бр. 252/64. (481)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8. VI. 1963 година под рег. бр. 187/55, книга I е запишано следното: Пеце Петковски, досегашен потписник на Продавницата во Битола на Фабриката за фрижидери — Битола, е разрешен од должност. За потписник на продавницата се овластува Миленков Ѓоде, шеф на финансовото книговодство на фабриката.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 213/63. (1205)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27. IX. 1963 година под рег. бр. 7/56, книга III е запишано следното: Војника Абдул, досегашен потписник на Индустриската за теписи „Новост“ од Дебар, е разрешен од должност. За потписник се овластува Мулај Исмаил.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 325/63. (1206)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10. IX. 1963 година под рег. бр. 51/55, книга V е запишано следното: Ристевски Александар, досегашен потписник на Земјоделското стопанство „Крушино“ од Кичево, е разрешен од должност. За

потписник се овластува Богоевски Милан, сегашен директор на стопанството.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 300/63. (1208)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24. VIII. 1963 година под рег. бр. 8/61, книга II е запишано следното: Апостоловски Трајко, досегашен в. д. директор и потписник на Шумско индустрискиот комбинат од Кичево, е разрешен од должност. За потписници се овластуваат Димовски Ѓоре, сегашен в. д. директор, и Софрониевски Тихомир, директор на стопанско-сметководниот сектор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 283/63. (1209)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10. X. 1963 година под рег. бр. 8/61, книга II е запишано следното: Милан Димитриевски, досегашен потписник и раководител на Службата за работничко-службеничко снабдување од Кичево на Шумско индустрискиот комбинат од Кичево, е разрешен од должност. За потписник се овластува Раде Ираковски, сегашен раководител на мензата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 342/63. (1210)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. VII. 1963 година под рег. бр. 5/55, книга IV е запишано следното: Клокановски Живко и Андоновски Јонче, досегашни потписници на Земјоделската задруга „Мите Прцуловски“ од село Царев Двор, Охридска околија, се разрешени од должност. За потписници се овластуваат Таневски Драган, управник, и Босилковски Владо, шеф на сметководството.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 254/63. (1211)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. IV. 1963 година, под рег. бр. 41/55, книга III е запишано следното: Илиески Трајче и Стевоски Тане, досегашни потписници на Земјоделската задруга „Единство“ од село Д. Лакочереј, Охридска околија, се разрешени од должност. За потписници се овластуваат Петрески Јонче, инж. агроном, и Тодоровски Васил.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 163/63. (1213)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27. IX. 1963 година под рег. бр. 3/57, книга V е запишано следното: Спасески Милосав, Лазаревски Драгомир и Јосифовски Светолик, досегашни потписници на Земјоделската задруга „Пешница“ од село Локвица, Охридска околија, се разрешени од должност. За потписници се овластуваат Тодоровски Глигур и Митковски Милан.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 324/63. (1212)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14. V. 1963 година под рег. бр. 27/55, книга III е запишано следното: Шрензовски Стојмир и Ѓоршески Јордан, досегашни потписници на Земјоделската задруга „Ристо Вељаноски“ од село Слатино, Охридска околија, се разрешени од должност. За потписници се овластуваат Блажески Паун и Домазетовски Иван.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 183/63. (1214)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13. VII. 1963 година под рег. бр. 6/61, книга I е запишано следното: Тодоровски Светозар, досегашен потписник и в. д. директор на Трговското претпријатие за снабдување на земјоделството на големо „Апро-механика“ од Прилеп, е разрешен од должност. За потписници се овластуваат Темелковски Ѓорѓи, в. д. директор, и Алексоски Илија, шеф на сметководството.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 250/63. (1215)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13. VII. 1963 година под рег. бр. 84/55, книга II е запишано следното: Ѓоре Темелковски, досегашен потписник и директор на Претпријатието за производство на алкохолни и безалкохолни пијалаци „Црвени стени“ од Прилеп, е разрешен од должност. За потписник се овластува Буштрески Бранко, сегашен в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 246/63. (1216)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28. IX. 1963 година под рег. бр. 6/58, книга II е запишано следното: Маџароски Драшко, досегашен потписник и раководител на Продавницата во Прилеп на Комбинатот за гуми „Вулкан“ од Ниш, е разрешен од должност. За потписник се овластува Наумовски Дане, сегашен раководител на дуќанот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 327/63. (1217)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19. VI. 1963 година под рег. бр. 123/55, книга II е запишано следното: Бардакоски Киро, досегашен потписник и в. д. директор на Инвалидското претпријатие „Прилеп“ од Прилеп, е разрешен од должност. За потписници се овластуваат Божиновски Љупче, сегашен в. д. директор, и Митревски Коста, шеф на сметководството.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 238/63. (1218)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. VII. 1963 година под рег. бр. 83/55, книга II е запишано следното: Гога Герамичиоски и Благоја Зајкоски, досегашни потписници на Градското претпријатие за водоводна и електрична инсталација во Прилеп, се разрешени од должност. За потписник се овластува Киро Петрески, сеташен в. д. директор на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 268/63. (1219)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 192, страна 511 е запишано следното: Суџимовски Крсто, досегашен директор на Конфекционата фабрика „Прогрес“ од Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на фабриката е назначен со решението на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 11794 од 23. IX. 1963 година Новковски Душко. Тој фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со стариот регистриран потписник Стојна Гиевска, секретар, и Нове Лузевски, помошник директор, сметано од 9. X. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 609/63. (1290)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 94, страна 241 е запишано следното: Согласно со решението на Наредниот одбор на општината Титов Велес број 8658/1 од 9. X. 1963 година дејноста на Претпријатието за поправка на коли и локомотиви — Титов Велес во иднина се проширува и со: производство на приклучици за комбинирање на сончоглед, други земјоделски приклучни машини и железни конструкции.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 625/63. (1328)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 233, страна 637 е запишано следното: Ноевски Илија, досегашен потписник на Фабриката за метален намештај „Браќа Кошулчеви“ — Титов Велес, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на фабриката е назначен Варошлиев Љубомир, секретар. Тој фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Шескокалов Ристо, шеф на сметководството, Ѓорѓиев Тихомир, директор, Ѓорѓиев Јован Никола, шеф на сметководството, сметано од 29. X. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 641/63. (1332)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10. X. 1963 година под рег. бр. 7/55, книга II е за-

пишано следното: Престана со работа Земјоделската задруга „Борка Левата“ од село Црнилиште, Битолска околија, поради припојување кон Земјоделската задруга „Ѓорѓи Најдовски“ од село Стровија, Битолска околија.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 336/63. (1429)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 26, страна 67 е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Богданци број 5334/1 од 2. X. 1963 година Земјоделската задруга „Изворски“ од село Богданци е ставена под присилна управа.

За присилен управник на задругата е назначен Минев Ѓорѓе. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со Ичев Ристо, раководител по трговија, сметано од 13. XI. 1963 година.

На досегашните потписници и тоа: Џочков Ристов Мирчо, управник, Шапкаров Ефтимов Александар и Шарланџиев Митов Михалаќ, им престанува правото за потпишување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 682/63. (1442)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 58, страна 153 е запишано следното: На досегашниот потписник на Земјоделското производно стопанство „Клевовце“ село Клевовце, Тодоровски Јованов Љубомир му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на стопанството е назначен Трајан Јанков Јолеминовски, шеф на сметководството. Тој стопанството ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со стариот регистриран потписник Трајко В. Додевски, директор, сметано од 19. XI. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 687/63. (1445)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 262, страна 999, книга I е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Куманово број 04-15097/1 од 17. VII. 1963 година е одобрено конституирањето на Претпријатието за доградба и искористување на мелиоративен систем „Липково“ — Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 680/63. (1446)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 516, страна 1486 е запишано следното: Продавницата број 8 во Скопје на Трговското претпријатие за трговија со колонијални, прехранбени, индустриски, мешовити и други стоки „Центроколонијал“ — Скопје се преместува во Скопје од ул. „Беласица“ број 15 до Кумановската трошарина.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 643/63. (1449)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 581, страна 277 е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 04-5455 од 15. VII. 1963 година одобрен е договорот на Деловното здружение „Конзерваекспорт“ — Скопје, и дејноста на здружението во иднина е:

1. Специјализација на одделните членки за производство на определени производи и усогласување на производните програми, асортиманот и квалитетот на производите на членките на Деловната заедница и нивната продажба, освен производите што се продаваат преку сопствените продавници, како и производите што не се предмет на конзервната и кланичната индустрија — доколку членката не бара и овие производи да се вклучат во внатрешниот промет преку Деловната заедница за кое ќе се заклучи посебен договор;

2. извоз на производите на членките на Деловната заедница и организира увоз на потребната опрема и репродукциони материјали;

3. набавка на потребна опрема, амбалажа и репродукциони материјали за потребите на членките на Деловната заедница;

4. планирање и усогласување на програмите за реконструкции и проширување на постојните капацитети и подигнување на нови капацитети;

5. организирање на централна технолошка истражувачка лабораторија за потребите на членките на Деловната заедница.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 684/63. (1451)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 771, страна 485, книга III, е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Саат Кула — Скопје број 01-8148 од 12. X. 1963 година Претпријатието за производство и трговија со алкохолни и безалкохолни пијалоци на големо и мало и откуп на овошје за производство на алкохолни и безалкохолни пијалоци „Висерка“ од Скопје се става под присилна управа.

За присилен управник е назначен со горечираното решение Георгиевски Иванов Перо. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со новоназначените потписници и тоа: Павловски Жарко, технички директор, и Тодоровски Петар, раководител на стопанско-сметководниот сектор, сметано од 7. XI. 1963 година.

На досегашниот потписник в. д. директорот Љупчо Мариновски му престанува правото за потпишување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 657/63. (1452)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 73, страна 211 е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 04-3764 од 20. IX. 1963 година фирмата на Претставништвото во

Скопје на Претпријатието за меѓународна шпедиција и јавни складишта „Југошпед“ — Белград во иднина се менува и ќе гласи: Претпријатие за меѓународна шпедиција „Југошпед“ од Белград — Испостава во Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 655/63. (1453)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 269, страна 697 е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 04-7868 од 21. X. 1963 година фирмата на Угостителското претпријатие „Македонија“ од Скопје во иднина се менува и ќе гласи: Угостителска работна организација „Македонија-турист“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 673/63. (1454)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 528, страна 1523 е запишано следното: Бојо Ангелов Коробар, досегашен в. д. директор на Фабриката за хемикалии и фотоматеријали „Лафома“ од Скопје, со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје број 15380 од 19. XII. 1960 година е назначен за директор на фабриката и во иднина ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува како таков со старите регистрирани потписници и тоа: Даут Рашид Феим, секретар, Александар Благоја Трајковиќ, шеф на сметководството, и Божидар Бошко Токин, сметано од 19. XI. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 688/63. (1455)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 145, страна 389 е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Издавачкото претпријатие „Култура“ — Скопје и тоа: Душан Црвенковски, директор, Благоја Ангеловски, шеф на набавно одделение при комерцијалниот сектор, Стамат Стаматовски, шеф на сметководството, и Иван Ивановски, книговодител, претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува и Темелковски Јордан, раководител на службата за продажба и купопродажба на литература, сметано од 5. XI. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 656/63. (1456)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 789, страна 627, книга III е запишано следното: Согласно со решението на Советот за стопанство на Општинското собрание „Идадија“ — Скопје број 04-6373 од 27. IX. 1963 година одобрени се Правилата на Претпријатието за дистрибуција на електрична енергија на територијата на СРМ „Електрмакедонија“ од Скопје и покрај основната стопанска дејност:

а) Дистрибуција на електрична енергија која што опфаќа:

1. купување и продажба на електрична енергија и

2. експлоатација и одржување на електроенергетските постројки во состав на претпријатието;

б) Производство на електрична енергија во електрични центри што се во состав на претпријатието ќе обавува и споредна стопанска дејност и тоа:

а) Изградба, реконструкција и ремонт на електроенергетски објекти и електрични инсталации;

б) Изработка и поправка на електроенергетска опрема и постројки;

в) Електроинсталатерски работи; и

г) Изработка на техничка инвестициона документација и инвестициони програми.

Дејноста ќе ја обавува преку своите погонски единици.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 651/63. (1458)

КОНКУРСИ

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Четири асистента при Физичкиот институт;
2. Еден лаборант при Физичкиот институт.

Услови:

Кандидатите од точка 1 треба да ги исполнуваат условите по член 207 од Статутот на Факултетот.

Под точка 2 завршена средна техничка школа — електро-отсек.

Пријавите со потребните документи се поднесуваат до Секретаријатот на Факултетот.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето, односно до пополнување на работните места.“ (1682)

ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ — ПРИЛЕП

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работните места:

— лекари од општа пракса — — — 2

Услови: Да имаат завршен медицински факултет и завршен лекарски стаж.

Личен доход по Правилникот за распределба на личниот доход на Здравствениот дом — Прилеп. (1683)

Советот при Заводот за унапредување на стопанството на СРМ во Скопје

распишува

КОНКУРС

за преизбор на еден асистент по предметот млекарство

Рокот за поднесување на молбите е 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (1639)

На основа член 30 и 31 од Правилникот за трудовите односи на работниците на Комуналниот завод за социјално осигурување — Куманово, Комисијата за засновање и откажување на трудовиот однос на Комуналниот завод за социјално осигурување — Куманово

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ — ЗДРАВСТВЕН СОВЕТНИК

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

— да имаат завршено медицински факултет, три години практика и положен стручен испит.

Настап на работа веднаш по истекнување на рокот на конкурсот.

Личен доход според Правилникот за распределба на личниот доход на работниците во Комуналниот завод за социјално осигурување — Куманово или по спогодба.

Патните и селидбените трошоци паѓаат на товар на Комуналниот завод за социјално осигурување — Куманово, во колку биде примен кандидат кој живее вон од гр. Куманово.

Молбата таксирана со 50 динари таксена марка се доставува до Комуналниот завод за социјално осигурување — Куманово. Кандидатите исто така треба да достават: биографија, диплома, уверение за положен стручен испит, извод од службеничкиот лист за работниот стаж и согласност од органот, односно установата во која работат дека ќе можат да конкурираат, како и останатите документи предвидени во член 128, 129 и 130 од Законот за работните односи.

Некомплетирани молби со потребните документи нема да бидат земени во разгледување.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (1640)

СОДРЖИНА

Страна

200. Упатство за проверување и утврдување стручна способност за самостојно обавување на занаетиска дејност — — — 673
- Исправка на Правилникот за техничко експлоатационите услови за моторните возила со кои се врши јавен превоз во патниот сообраќај — — — — — 674